

До:

**НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

РЕФЕРАТ

За избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација)

Врз основа на член 1 од Одлуката за формирање на Рецензентска Комисија со бр. 19-168/1 од 16.07.2025 година од Наставно - научниот совет на Факултет за Физичка Култура од состанокот одржан на 16.07.2025, составен од:

1. **Проф. Д-р Вулнет Амети** – Претседател, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.
2. **Проф. Д-р Хинор Кица**– Член, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.
3. **Проф. Д-р Фадил Реџеџи** – Член, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.

во врска со објавениот Конкурс за избор-реизбор објавен во дневните весници „Коха“ и „Слободен Печат“ на 24.06.2025 г. и на веб-страницата на Универзитетот во Тетово (<https://unite.edu.mk/konkurs-per-zgjedhje-rizgjedhje-60>), за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација), Рецензентската комисија, по разгледувањето на доставената документација за апликација, утврди дека:

Врз основа на документацијата којашто ни беше доставена утврдивме дека на Конкурсот се пријавил само кандидатот Проф. д-р Милазим Камбери, вонреден професор во Факултет за Физичка Култура, во Универзитетот во Тетово и истиот ги доставил сите потребни документи според конкурсот и тоа:

- Одлука за избор во наставно-научно звање од компетентен орган, вонреден професор
- Диплома од завршени додипломски студии;
- Диплома од завршени магистерски студии;
- Диплома за научното звање доктор по науки од научната област во која се избира;
- Кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област (список на предмети на кој вршела предавања низ семестри од 2020 до 2025 година);
- Список за објавени научни и стручни трудови (учества во конференции);
- Копии на објавени научни трудови;
- Копии од конференциските трудови (book of abstract);
- Кратка биографија (CV);
- Копија од докторската дисертација;
- Потврда за познавање странски јазик;
- Копија од одлуката за член на комисии во Универзитет во Тетово;
- Извод од матичната книга на родените;
- Уверение за државјанство;

затоа, рецентзентската комисија има чест и задоволство да поднесе овој:

ИЗВЕШТАЈ

Кандидат: Милазим Заим КАМБЕРИ

Институција: Факултет за Физичка Култура,

Научна област: Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатиева класификација).

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Кандидатот Д-р сц. Милазим Камбери е роден во Куманово на 20.02.1966 година, завршил основно училиште во село Лопате, општина Куманово, а средно училиште завршил во Гимназија-Куманово.

Во меѓувреме, Факултетот за физичко образование на Универзитетот во Приштина во Приштина го завршил во 1990 година, на тема „Промени во некои моторни вештини на ученици на возраст од 10-12 години во град и село“

Во 2006 година магистрирал на Факултетот за физичко образование и спорт при Универзитетот во Приштина и добил титула магистер по спортски науки со тема „Односи и врски помеѓу антропометриските и моторните вештини на младите од 16 години на двете полови“

Додека во 2012 година на Универзитетот во Тузла тој успешно ја одбрани титулата доктор на науки од областа на спортот со титулата „,“ Valorizacija kruzne i stranicne metodicke forme rada i razlicitih metoda demonstracije za razvoj dinamicke snage ,staticke sile i učenje nove psihomotorne aktivnosti učenika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja”

Досега кандидатот Др. сц. Милазим Камбери има објавено научни трудови, како автори и на разни научни конференции на тема физичка култура, спорт и здраје. Учествовал не само на локални конференции, туку и на регионални и меѓународни. Трудови се презентирани и објавени во научни списанија во Северна Македонија, Косово, Црна Гора, Хрватска и Босна и Херцеговина.

Кандидатот, исто така, е член на уредувачкиот одбор на научното списание “Sport and Health” на Факултетот за физичка култура.

Покрај мајчин јазик - албански, зборува одлично македонски, хрватски и бугарски, а и има добро познавање на германскиот јазик. Исто така, кандидатот поседува многу добри вештини за користење компјутер и софтвер, како што е пакетот на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и поседува познавање за употребата на оперативните системи, како Windows и Mac OS. Тој има многу добри комуникациски и организациски вештини, ги цени квалитетите на тимската работа, може да се соочи со крајните рокови и да работи под притисок.

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Години на земање на академските звања, на кандидатката се како што следува:

- Во 2020 година е избрана за **Вонреден** професор на Факултетот за физичка култура, Универзитетот во Тетово.

- Од 1990 година кандидатот е ангажиран како наставник во ОУ „Бајрам Шабани“ во Куманово
- Потоа, во 1993 година беше ангажиран како наставник во ООУ „Влазними“ или „Наим Фрашери“ денес.
- Во 1999 година Ангажиран е во гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово.
- Од 2008 година е ангажиран во средното училиште Гимназијата „Сами Фрашери,, Куманово.
- Од 2015 година е ангажиран како професор на Факултетот за физичко образование, спорт и рекреација на колеџот „Универзум“-Приштина.
- Од 2020 година е ангажиран како професор на Факултетот за физичка култура на Универзитетот во Тетово.

А. Настава (вежби и предавања)

Во текот на академските години 2020-2025 година на Факултетот за физичка култура, Проф. д-р **Милазим Камбери** одржувал предавања и вежби по следните предмети на првиот циклус студии:

Прв циклус на студии:

Летен семестар 2020/2021:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2) – *Вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) – *Предавања и вежби*
- Мехатроника – ФУДБАЛ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - АКРОБАТИКА (0+2) – *Вежби*
- Физичка култура и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) – *Предавања и вежби.*

Зимски семестар 2021/2022:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Градежништво - СПОРТСКО ОБРАЗОВАНИЕ (0+2) - *Вежби*
- Фигуративна уметност - Графички дизајн - Тенис и пинг-понг (0+2) - *Вежби*

- Музичка уметност - Соло пеење - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Драмска уметност - Глума 2014 - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби.*
- Музичка уметност - композиција - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Драмска уметност - Монтажа (ТВ и филмска монтажа) 2014 - ПОПУЛАРНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби.*

Летен семестар 2021/2022:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - АКРОБАТИКА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби.*

Зимски семестар 2022/2023:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ТЕНИС И ПИНГ-ПОНГ (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - кларинет - ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2) - *Вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - АКРОБАТИКА (0+2) - *Вежби*

- Драмска уметност - Монтажа (ТВ и филмска монтажа) 2014 - ФУДБАЛ (1+1) - *Предавања и вежби.*
- Физичко образование и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТАТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) - *Предавања и вежби.*

Летен семестар 2022/2023:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - АКРОБАТИКА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби*

Зимски семестар 2023/2024:

- Музичка уметност - педагошки модул - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Градежништво - СПОРТСКО ОБРАЗОВАНИЕ (0+2) - *Вежби*
- Фигуративна уметност - Графички дизајн - Тенис и пинг-понг (0+2) - *Вежби*
- Музичка уметност - Соло пеење - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Драмска уметност - Глума 2014 - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби.*

- Музичка уметност - композиција - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Драмска уметност - Монтажа (ТВ и филмска монтажа) 2014 - ПОПУЛАРНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби.*

Летен семестар 2023/2024:

- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура 2011 - ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ I (2+1) - *Предавања и вежби*
- Мехатроника - МАЛ ФУДБАЛ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - АКРОБАТИКА (0+2) - *Вежби*
- Физичка култура и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) - *Предавања и вежби*

Зимски семестар 2024/2025:

- Музичка уметност - Модул за педагошка насока - ПОПУЛАРНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ФИТНЕС (1+1) - *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - ОСНОВНИ ИГРИ (0+2) - *Вежби*
- Музичка уметност - модул за кларинет - ОСНОВНИ ИГРИ (0+2) - *Вежби.*
- Драмска уметност - Монтажа (ТВ и филмска монтажа) - НАРОДНИ ИГРИ (1+1) - *Предавања и вежби.*

- Фигуративна уметност - Графички дизајн - ФИТНЕС (1+1) - *Предавања и вежби.*

Летен семестар 2024/2025:

- Физичка култура и здравје - ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за педагошка насока - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Бизнис администрација - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) – *Предавања и вежби*
- Музичка уметност - модул за кларинет - СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1) – *Предавања и вежби*

Б. Литература (книга) за предавања и вежби

- **Милазим Камбери** „Теорија и методологија во работата со деца со посебни потреби“

Проф. д-р Милазим Камбери (вонреден професор) **10** пати бил член на комисијата за одбрана на дипломската тема во прв циклус а **2** пати бил член на комисијата за оцена и јавна одбрана на магистерски трудови во втор циклус на Факултетот за Физичка култура.

Кандидатот е член на наставно-научниот совет на Факултетот за физичка култура од добивањето на звањето како вонреден професор и е член на Комисијата за приемен испит на студентите на Факултетот за физичка култура.

Истотака од 2025 година е претседател на Дисциплинската комисија на Факултетот за физичка Култура.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитет во Тетово, Проф. д-р **Милазим Камбери** има постигнато вкупно **59.96** поени од наставно- образовна дејност.

III. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот постојано бил ангажиран во научни истражувања од областа на спорот. Научноистражувачката дејност на кандидатот

се состои од научни трудови објавени во меѓународни научни списанија, со учество на меѓународни научни собири и со учество во меѓународни проекти. Ваквата активност на кандидатот е претставена подолу.

A. Научни трудови во списанија

1. Arifi, Fitim, Luta, Fadil, Uka, Valbona, Kamberi, Milazim(2020), “RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF GJAKOVA IN KOSOVO” *Cavtat Dubrovnik-Croatia, Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. - ISSN 1800-8755* (Vol. 9, no. [Suppl. 1], 2020, str. 7)UDK796.01(048)

2. **Milazim K**, Vullnet A, Fitim A, Hinor Kica, “Diferent methods of work in developing dynamic and static force in students” *Sport and Health*, ISSN: 1857-9310, UDC: 572.087.1-056.25-053.6(497.7), Vol. 9, Nr. 19-20, pg. 168-173, 2022.

3. **Milazim KAMBERI**, Vullnet AMET, Laureta ABAZI, Adriatik KAMBERI,(2023). ENABLING AWARENESS TO IMPROVE HEALTH THROUGH THE AFFIRMATION OF STATISTICS ON A GLOBAL SCALE FOR THE INSIGHT OF ANTHROPOMETRIC INFLUENCES ON THE IMPROVEMENT OF MOTOR, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS. *Sport&Health-Vol.10,Nr.21-22,pp.160-165,Tetovë,R.M.V.*

4. **Milazim KAMBERI**, Laureta ABAZI, Hyjnor KICA, Adriatik KAMBERI,(2024). “SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL ASPECT OF INFLUENCE ON ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF THE TEACHING-EDUCATIONAL STAFF AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS”, *Sport&Health-Vol.11, No. 23-24,pp.54-60,Tetovë,R.M.V.*

5. **Milazim KAMBERI**, Dragica SPASIQ, Hinor KICA,(2022). „INTERRELATIONSHIPS BETWEEN ANTHROPOMETRIC VARIABLES AND OVERWEIGHT: ANALYSIS OF EFFECTS USING STANDARD DEVIATIONS”, *Journal of Sport Sciences and Health ISSN1857-9310 UDC796.012.1-057.874;373.5.011.3-051};316.7(497.7), Vol 10 Nr21-22, pp 155-159,Tetovë.*

6. **Milazim KAMBERI**, Vullnet AMETI, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI,(2023) „ANALYSIS OF THE IMPACT OF EATING HABITS AND LIFESTYLE ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS”, 21-22 *International Journal of Sport Sciences and Health ISSN1857-9310*

UDC613.2;159.947.3];572.1-057.875”2023”Vol 10 Nr 21-22 pp 166-172,2023

7. **Milazim KAMBERI**, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI(2020), „CORRELATION BETWEEN VARIABLES WITHIN HIGH SCHOOL STUDENTS: COMPARATION OF CONDUCTED RESEARCH AND SECONDARY ANALYSIS,, *International Journal of Sport Sciences and Health*,

ISSN1857-931,UDC796.012.1;572.087.1-053.2 Vol.9 Nr 19-20 pp-36-41.

8. Marina B., Hinor Kica,**Milazim Kamberi**,Oliver Bojčevski,(2022), ”The practical potassium remineralization in improving the glykolic resynthesis after physical activity”international Congres on Natyral Health Sciences and Technology, 7 International Ballkan Conference in Sport Science. Book of Apstracts, pg,154,2022

9. **Milazim Kamberi**,Vullnet Ameti,Fitim Arifi,Hinor Kica(2022), ’’Different methods of work in developing dynamic and static force in students,, *Sport and Health*, ISSN: 1857-9310, UDC: 796.077.5.012.11(497.7), Vol. 9, Nr. 17-18,pp.1-228, 2022.

10. Tahiraj, E.,**Kamberi, M.**, Alaj, I.,Arifi, F.**Abazi, L.**(2025), “Basic motor exercises for tennis players: Their current status”,*Sport Mont official journalof Montenegrin Sports Academy*,June 2025, Vol.23, Nr. 2.(scopus)

Б. Научни конференции

1. Arifi, Fitim, Luta, Fadil, Uka, Valbona , **Kamberi, Milazim**(2020), “RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF GJAKOVA IN KOSOVO” Cavtat Dubrovnik-Croatia,[*Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. - ISSN 1800-8755*](#) (Vol. 9, no. [Suppl. 1], 2020, str. 7)UDK796.01(048)

2. **Milazim K**, Vullnet A, Fitim A, Hinor Kica, “Diferent methods of work in developing dynamic and static force in students” *Sport and Health*, ISSN: 1857-9310, UDC: 572.087.1-056.25-053.6(497.7), Vol. 9, Nr. 19-20, pg. 168-173, 2022.

3. **Milazim KAMBERI** , Vullnet AMET , Laureta ABAZI , Adriatik KAMBERI,(2023). ENABLING AWARENESS TO IMPROVE HEALTH THROUGH THE AFFIRMATION OF STATISTICS ON A GLOBAL SCALE FOR THE INSIGHT OF ANTHROPOMETRIC INFLUENCES ON THE IMPROVEMENT OF MOTOR, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS. *Sport&Health*-Vol.10,Nr.21-22,pp.160-165,Tetovë,R.M.V.

4. **Milazim KAMBERI**, Laureta ABAZI, Hyjnor KICA, Adriatik

KAMBERI,(2024). “SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL ASPECT OF INFLUENCE ON ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF THE TEACHING-EDUCATIONAL STAFF AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS”, Sport&Health-Vol.11, No. 23-24,pp.54-60,Tetovë,R.M.V.

5. **Milazim KAMBERI**, Dragica SPASIQ , Hinor KICA,(2022). „INTERRELATIONSHIPS BETWEEN ANTHROPOMETRIC VARIABLES AND OVERWEIGHT: ANALYSIS OF EFFECTS USING STANDARD DEVIATIONS”, *Journal of Sport Sciences and Health* ISSN1857-9310 UDC796.012.1-057.874;373.5.011.3-051};316.7(497.7), Vol 10 Nr21-22, pp 155-159,Tetovë.

6. **Milazim KAMBERI** , Vullnet AMETI, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI,(2023) „ANALYSIS OF THE IMPACT OF EATING HABITS AND LIFESTYLE ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS”, 21-22 *International Journal of Sport Sciences and Health* ISSN1857-9310 UDC613.2;159.947.3];572.1-057.875”2023”Vol 10 Nr 21-22 pp 166-172,2023

7. **Milazim KAMBERI**, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI(2020), „CORRELATION BETWEEN VARIABLES WITHIN HIGH SCHOOL STUDENTS: COMPARATION OF CONDUCTED RESERCH AND SECONDARY ANALYSIS,, *International Journal of Sport Sciences andHealth*, ISSN1857-931,UDC796.012.1;572.087.1-053.2 Vol.9 Nr 19-20 pp-36-41.

8. *Marina B., Hinor Kica,Milazim Kamberi,Oliver Bojčevski,(2022),* ”The practical potassium remineralization in improving the glikolic resynthesis after physical activity”international Congres on Natyral Health Sciences and Technology, 7 International Ballkan Conference in Sport Science. Book of Apstracts, pg,154,2022

Врз основа на увидот во доставената документација, Рецензентската комисија се увери за научноистражувачката дејност на кандидатот во претходниот период, која е од суштинско значење за вреднување на кандидатот за научноистражувачката дејност.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитет во Тетово, кандидатот **Проф. д-р Милазим Камбери** остварил вкупно **66** поени од научноистражувачката дејност.

III. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

- Од 2020 до 2024 година е член на Сенатот, претставувајќи го Факултетот за физичка култура.
- Член на комисијата за избор на ректор на Универзитетот во Тетово.
- Член на комисијата за приемен испит на студентите на Факултетот за физичка култура.
- Член на комисијата за презентација на Универзитетот во средните училишта.
- Претседател на дисциплинската комисија на Факултетот за физичка култура.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, кандидатот **Проф. д-р Милазим Камбери** остварил вкупно **17.5** поени од дејностите од поширок интерес.

IV. СПОРТСКА ДЕЈНОСТ

- Член и натпреварувач на Атлетскиот клуб Куманово 1982-1984
- Член и натпреварувач на Атлетскиот клуб Приштина во Приштина 1985-1990
- Учесник на Југословенското атлетско првенство 1986-1990
- Учесник на Балканското првенство во Белград 1987-1990
- Учесник на Трката за ослободување на Куманово 1980-1992
- Учесник на Трката за ослободување на Приштина од 1986-1990
- Учесник на Трката за ослободување на Скопско, Белградско и Загребско од 1986-1990
- Учесник на Приштинскиот полумаратон 2015-2020
- Учесник на Скопскиот полумаратон WIZ AIR 2010-2020
- Учесник на полумаратонските трки во Тирана 2015-2020
- Учесник на полумаратонските трки во Подгорица 2017-2019
- Директор и раководител на спортскиот клуб во средното училиште „Сами Фрашери“ 2014-2020

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Од сето горе наведено, јасно се гледа високата линија на подигнување на професионален развој на кандидатот **Проф. Д-р Милазим Камбери** (вонреден професор), како во

наставно-образовна дејност, научно-истражувачка дејност, стручно-уметничка и спортската дејност така и во дејности од поширок интерес. Јасно е дека кандидатот од нејзиниот избор на звањето вонреден професор покажува обемна наставна активност во дисциплината за која конкурирал. Не е мал неговиот ангажман во организирање на разни активности во склоп на универзитетот и пошироко.

Рецензентската комисија констатира дека кандидатот **Проф. Д-р Милазим Камбери** (вонреден професор), ги исполнува наведените критериуми за избор во наставно-научно звање **Редовен професор**, согласно Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, односно Законот за Високо образование на Република Северна Македонија, затоа што има реализирано **59,96** поени за наставно-образовна дејност, **66** поени за научно-истражувачка дејност, **12,0** поени од спортската дејност и **17.5** поени за дејности од поширок интерес, вкупно **155.46** поени.

Со оглед на изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да ѝ предложи на Факултетот за физичка култура, Универзитетот во Тетово, **Проф. д-р Милазим Камбери** да биде избрана во наставно-научното звање **РЕДОВЕН ПРОФЕСОР** на Факултетот за физичка култура при Универзитетот во Тетово, од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатиева класификација).

Тетово, 16.07.2025 г.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

1. Проф. Д-р Вулнет Амети – редовен професор, претседател

2. Проф. Д-р Хинор Кица - редовен професор, член

3. Проф. Д-р Фадил Реџеми - редовен професор, член

ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидат: Милазим Камбери

Институција: Факултет за Физичка Култура

Научна област: Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатиева класификација).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ - ДОЦЕНТ

Ред. бр.	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
1.	Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус*	Да
2.	Научен степен-Доктор на науки од научната област за која се избира Назив на научната област <u>50401-Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго)</u> поле <u>504-Кинезиологија</u> , подрачје <u>5-Општествени науки</u>	Да
3.	Објавени најмалку четири научни труда** во референтна научна публикација во согласност со ЗВО во полседните пет години пред објавување на конкурсот за избор.	Да
	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапни на интернет, како што се: Ebsco,	

** За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четри) научни труда во референтна научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образецот 2.

3.1	Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago, Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование 1Arifi, Fitim, Luta, Fadil, Uka, Valbona , Kamberi, Milazim “RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF GJAKOVA IN KOSOVO” Cavtat Dubrovnik-Croatia,<i>Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. - ISSN 1800-8755</i> (Vol. 9, no. [Suppl. 1], 2020, str. 7)UDK796.01(048)	Да
3.2	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови Milazim K, Vullnet A, Fitim A, Hinor Kica, “<i>Diferent methods of work in developing dynamic and static force in students</i>” Sport and Health, ISSN: 1857-9310, UDC: 572.087.1-056.25-053.6(497.7), Vol. 9, Nr. 19-20, pg. 168-173, 2022.	Да
3.3	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД Milazim KAMBERI , Vullnet AMET , Laureta ABAZI , Adriatik KAMBERI,(2023). ENABLING AWARENESS TO IMPROVE HEALTH THROUGH THE AFFIRMATION OF STATISTICS ON A GLOBAL SCALE FOR THE INSIGHT OF ANTHROPOMETRIC INFLUENCES ON THE IMPROVEMENT OF MOTOR, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS. Sport&Health-Vol.10,Nr.21-22,pp.160-165,Tetovë,R.M.V.	Да
3.4	Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на научниот комитет се од најмалку три земји Tahiraj, E.,Kamberi, M., Alaj, I.,Arifi, F. & Abazi, L.(2025), “<i>Basic motor exercises for tennis players: Their current status</i>”,<i>Sport Mont official journal of Montenegrin Sports Academy</i>,June 2025, Vol.23, Nr.	Да

	2.(scopus)	
4.	Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ акт на Универзитетот, односно на самостојна висока стручна школа Странски јазик: <u>Германски</u> Назив на документот: <u>Сертификат Б1</u> Издавач на документот: <u>SHKODRANI</u> Датум на издавање на документот: <u>03. 06.2025</u>	Да
5.	Има способност за изведување на високообразовна дејност 1. Назив на институцијата во која се стекнати вештините и способностите за изведување на високообразовна дејност <u>Универзитет во Тетово</u> 2. Вид на обуката/искуството/образованието за стекнување на вештините и способностите за изведување на високообразовна дејност <u>Настава</u> 3. Период на стекнување на вештините за изведување високообразовна дејност <u>2015-2025</u>	Да

ОБРАЗЕЦ 2

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊА

Кандидат: Милазим Камбери

Институција: Факултет за Физичка Култура,

Научна област: Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација).

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Бр.	Назив на активност:	Поени
1.	Одржување предавања (предмети од прв циклус студии)	27.6
1.1.	ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ (2+1) – 1 семестар	1x15x1x0.04=0.6
1.2	МАЛ ФУТБАЛ (1+1), 2 семестри	2x15x2x0.04=2.4
1.3	АКРОБАТИКА (0+2), 1 семестар	1x15x1x0.04=0.6
1.4	ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2), 4 семестри	2x15x4x0.04=4.8
1.5	ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ I,II, (2+1), 2 семестри	2x15x2x0.04=2.4
1.6	СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1), 4 семестри	2x15x4x0.04=4.8
1.7	НАРОДНИ ИГРИ (1+1), 4 семестри	2x15x4x0.04=4.8
1.8	ЕЛЕМЕНТАРНИ ИГРИ, (0+2), 4 семестри	1x15x4x0.04=2.4
1.9	ФИТНЕС, (1+1), 4 семестри	1x15x4x0.04=2.4
1.10	ТЕНИС И ПИНГ ПОНГ, (0+2), 4 семестри	1x15x4x0.04=2.4
2.	Одржување вежби (предмети од прв циклус студии)	17.55
2.1	ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ (2+1) – 1 семестар	1x15x2x0.03=0.9
2.2	МАЛ ФУТБАЛ (1+1), 2 семестри	1x15x2x0.03=0.9
2.3	АКРОБАТИКА (0+2), 1 семестар	1x15x2x0.03=0.9
2.4	ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2), 4 семестри	1x15x4x0.03=1.8
2.5	ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО	2x15x7x0.03=6.3

	ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ I,II, (2+1),2 семестри	
2.6	СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ (2+1), 4 семестри	1x15x4x0.03=1.8
2.7	НАРОДНИ ИГРИ (1+1), 4 семестри	1x15x4x0.03=1.8
2.8	ЕЛЕМЕНТАРНИ ИГРИ, (0+2), 4 семестри	1x15x1x0.03=0.45
2.9	ФИТНЕС, (1+1), 4 семестри	1x15x4x0.03=1.8
2.10	ТЕНИС И ПИНГ ПОНГ, (0+2), 4 семестри	1x15x4x0.03=1.8
3.	Одржување предавања (предмети од втор циклус студии)	
3.1		
4.	Консултации со студенти	1,41
4.1	ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ (2+1) – 1семестар (30 студенти, семестар)	30x1x0.002=0.06
4.2	МАЛ ФУТБАЛ (1+1), (30 студенти, 4 семестри)	30x4x0.002=0.24
4.3	АКРОБАТИКА (0+2), (36 студенти, 1 семестар)	36x3x0.002=0.21
4.4	ОДБОЈКА НА ПЛАЖА (0+2), (30 студенти, 4 семестри)	30x3x0.002=0.18
4.5	ТЕОРИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА ВО РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ I,II, (2+1), (30 студенти, 2 семестри)	30x2x0.002=0.12
4.6	СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ, (20 студенти, 4 семестри)	20x4x0.002=0.16
4.7	НАРОДНИ ИГРИ (1+1), (10 студенти, 4 семестри)	10x4x0.002=0.08
4.8	ЕЛЕМЕНТАРНИ ИГРИ, (0+2), (20 студенти, 4 семестар)	20x4x0.002=0.16
4.9	ФИТНЕС, (1+1), (22 студенти, 4 семестри)	22x4x0.002=0.17
4.10	ТЕНИС И ПИНГ ПОНГ, (0+2), (15 студенти, 4 семестар)	15x4x0.002=0.12
5.	Интерна скрипта за предавања и вежби	
5.1		
6.	Комисија за одбрана на дипломски работи	1.6
6.1	Член на комисија за одбрана на дипломска тема, 10 студенти	10x0.1=1
6.2	Член на комисија за одбрана на магистерски труд, 2 студенти	2x0.3=0.6
7.	Објавен универзитетски учебник	10
7.1	<i>Милазим Камбери</i> „Теорија и методологија во работата со деца со посебни потреби“	10
	Вкупно	59.96

II. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Бр.	Назив на активноста:	Поени
1	ТРУДОВИ СО ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ, ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНО НАУЧНО-СТРУЧНО СПИСАНИЕ СО МЕЃУНАРОДЕН УРЕДУВАЧКИ ОДБОР	60
1.1	Milazim K , Vullnet A, Fitim A, Hinor Kica, “ <i>Diferent methods of work in developing dynamic and static force in students</i> ” Sport and Health, ISSN: 1857-9310, UDC: 572.087.1-056.25-053.6(497.7), Vol. 9, Nr. 19-20, pg.168-173, 2022.	5.0
1.2	Arifi, Fitim, Luta, Fadil, Uka, Valbona , Kamberi, Milazim “RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF GJAKOVA IN KOSOVO” Cavtat Dubrovnik-Croatia, <i>Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. - ISSN 1800-8755</i> (Vol. 9, no. [Suppl. 1], 2020, str. 7)UDK796.01(048)	10.0
1.3	Milazim KAMBERI , Vullnet AMET , Laureta ABAZI , Adriatik KAMBERI,(2023). ENABLING AWARENESS TO IMPROVE HEALTH THROUGH THE AFFIRMATION OF STATISTICS ON A GLOBAL SCALE FOR THE INSIGHT OF ANTHROPOMETRIC INFLUENCES ON THE IMPROVEMENT OF MOTOR, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS. Sport&Health-Vol.10,Nr.21-22,pp.160-165,Tetovë,R.M.V.	5.0
1.4	Milazim KAMBERI , Laureta ABAZI, Hyjnor KICA, Adriatik KAMBERI,(2024).“SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL ASPECTOF INFLUENCE ON ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF THE TEACHING-EDUCATIONAL STAFF AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS”, Sport&Health-Vol.11, No. 23-24,pp.54-60,Tetovë,R.M.V	5.0
1.5	Milazim KAMBERI , Dragica SPASIQ , Hinor KICA,(2022). „ INTERRELATIONSHIPS BETËEEN ANTHROPOMETRIC VARIABLES AND OVERËEIGHT: ANALYSIS OF EFFECTS USING STANDARD DEVIATIONS”, <i>Journal of Sport Sciences and Health</i> ISSN1857-9310 UDC796.012.1-057.874;373.5.011.3-051};316.7(497.7), Vol 10 Nr21-22, pp 155-159,Tetovë.	5.0
1.6	Milazim KAMBERI , Vullnet AMETI, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI,(2023) „ANALYSIS OF THE IMPACT OF EATING HABITS AND LIFESTYLE ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS”, 21-22 <i>International Journal of Sport Sciences and Health</i> ISSN1857-9310	5.0

	UDC613.2;159.947.3];572.1-057.875”2023”Vol 10 Nr 21-22 pp 166-172,2023	
1.7	7. Milazim KAMBERI , Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI(2020), „CORRELATION BETWEEN VARIABLES WITHIN HIGH SCHOOL STUDENTS: COMPARATION OF CONDUCTED RESERCH AND SECONDARY ANALYSIS,, <i>International Journal of Sport Sciences andHealth</i> , ISSN1857-931,UDC796.012.1;572.087.1-053.2 Vol.9 Nr 19-20 pp-36-41.	5.0
1.8	<i>Marina B., Hinor Kica,Milazim Kamberi,Oliver Bojčevski,(2022), ”The practical potassium remineralization in improving the glikolic resynthesis after physical activity”</i> ”international Congres on Natyral Health Sciences and Technology, 7 International Ballkan Conference in Sport Science. Book of Apstracts, pg,154,2022	5.0
1.9	Milazim Kamberi , Vullnet Ameti,Fitim Arifi,Hinor Kica(2022), ’’Different methods of work in developing dynamic and static force in students,, <i>Sport and Health</i> , ISSN: 1857-9310, UDC: 796.077.5.012.11(497.7), Vol. 9, Nr. 17-18,pp.1-228, 2022.	5.0
1.10	Tahiraj, E., Kamberi, M. , Alaj, I.,Arifi, F. Abazi, L. (2025), “Basic motor exercises for tennis players: Their current status”, <i>Sport Mont official journalof Montenegrin Sports Academy</i> ,June 2025, Vol.23, Nr. 2.(scopus)	10.0
2.	УЧЕСТВО ВО НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ	6.0
2.1	Milazim KAMBERI , Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI(2020), „CORRELATION BETWEEN VARIABLES WITHIN HIGH SCHOOL STUDENTS: COMPARATION OF CONDUCTED RESERCH AND SECONDARY ANALYSIS,, <i>International Journal of Sport Sciences andHealth</i> , ISSN1857-931,UDC796.012.1;572.087.1-053.2 Vol.9 Nr 19-20 pp-36-41..	1.0

2.2	Milazim K , Vullnet A, Fitim A, Hinor Kica, “ <i>Diferent methods of work in developing dynamic and static force in students</i> ” International Congress On Natyral, Health Sciences And Technology. 7 th International Balkan Conference IN Sport Sciences. Book of Abstracts, pg. 85-86, 2022.	1.0
2.3	Milazim KAMBERI , Vullnet AMETI, Shpresa MEMISHI, Adriatik KAMBERI,(2023) „ANALYSIS OF THE IMPACT OF EATING HABITS AND LIFESTYLE ON ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN HIGH SCHOOL STUDENTS”, 21-22 <i>International Journal of Sport Sciences and Health</i> ISSN1857-9310 <i>UDC613.2;159.947.3];572.1-057.875”2023”Vol 10 Nr 21-22 pp 166-172,2023.</i>	1.0
2.4	Milazim KAMBERI , Laureta ABAZI, Hyjnor KICA, Adriatik KAMBERI,(2024).“SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-CULTURAL ASPECTOF INFLUENCE ON ANTHROPOMETRIC AND MOTOR CHARACTERISTICS: EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EXPERIENCES OF THE TEACHING-EDUCATIONAL STAFF AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS”, Sport&Health-Vol.11, No. 23-24,pp.54-60,Tetovë,R.M.V.	1.0
2.5	Milazim KAMBERI , Vullnet AMET , Laureta ABAZI , Adriatik KAMBERI,(2023). ENABLING AWARENESS TO IMPROVE HEALTH THROUGH THE AFFIRMATION OF STATISTICS ON A GLOBAL SCALE FOR THE INSIGHT OF ANTHROPOMETRIC INFLUENCES ON THE IMPROVEMENT OF MOTOR, PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS. Sport&Health-Vol.10,Nr.21-22,pp.160-165,Tetovë,R.M.V.	1.0
2.6	<u>Arifi, Fitim, Luta, Fadil, Uka, Valbona , Kamberi, Milazim</u> “RELATIONSHIP BETWEEN BODY HEIGHT AND HAND LENGTH MEASUREMENTS OF BOTH GENDER ADOLESCENTS FROM REGION OF GJAKOVA IN KOSOVO” Cavtat Dubrovnik-Croatia, <i>Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. - ISSN 1800-8755</i> (Vol. 9, no. [Suppl. 1], 2020, str. 7) <i>UDK796.01(048)</i>	1.0
	Вкупно	66.0

III. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Бр.	Назив на активност:	Поени
1.	Член на одбори на научни списанија и конференции	10.5
1.1	Член на Наставно-научниот совет на Факултетот за физичко образование	5x1.0=5.0
1.2	Член на комисијата за избор на ректор на Универзитетот во Тетово	1x0.5=0.5
1.3	Член на комисијата за приемен испит на студентите на Факултетот за физичка култура.	5x0.5=2.5
1.4	Член на комисијата за претставување на Универзитетот во средните училишта	5x0.5=2.5
2.	Функции во рамките на Факултетот	7.0
2.1	Од 2020 до 2024 година е член на Сенатот, претставувајќи го Факултетот за физичка култура	4.0
2.2	Претседател на дисциплинската комисија на Факултетот за физичка култура.	2.0
2.3	Член на комисија за презентации на универзитетот во средните училишта .	1.0
	Вкупно	17.5

IV. СПОРТСКА ДЕЈНОСТ

4.	Спортска дејност	Поени
4.1	Член и натпреварувач на Атлетскиот клуб Куманово 1982-1984	1.0
4.2	Член и натпреварувач на Атлетскиот клуб Приштина во Приштина 1985-1990	1.0
4.3	Учесник на Југословенското атлетско првенство 1986-1990	1.0
4.4	Учесник на Балканското првенство во Белград 1987-1990	1.0
4.5	Учесник на Трката за ослободување на Куманово 1980-1992	1.0
4.6	Учесник на Трката за ослободување на Приштина од 1986-1990	1.0
4.7	Учесник на Трката за ослободување на Скопско, Белградско и Загребско од 1986-1990	1.0

4.8	Учесник на Приштинскиот полумаратон 2015-2020	1.0
4.9	Учесник на Скопскиот полумаратон WIZ AIR 2010-2020	1.0
4.10	Учесник на полумаратонските трки во Тирана 2015-2020	1.0
4.11	Учесник на полумаратонските трки во Подгорица 2017-2019	1.0
4.12	Директор и раководител на спортскиот клуб во средното училиште „Сами Фрашери“ 2014-2020	1.0
	Вкупно	12.0

V. ОБРАЗЕЦ КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Во прилог го доставуваме образецот кон извештајот за избор во наставно-научно звање. Кандидатот **Проф. д-р Милазим Камбери** има вкупно **155.46** поени, и тоа за: наставно-образовна дејност **59.96** поени, научноистражувачка дејност **66.0** поени, за дејности од поширок интерес **17.5** поени и **12** поени од спортската дејност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ	Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	59.96
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	66.0
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС	17.5
СПОРТСКА ДЕЈНОСТ	12.0
Вкупно	155.46

Тетово, 16.07.2025 г.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

1. Проф. Д-р Вулнет Амети – редовен професор, претседател

2. Проф. Д-р Хинор Кица - редовен професор, член

3. Проф. Д-р Фадил Реџеџи - редовен професор, член

До:

**НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

РЕФЕРАТ

За избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација)

Одлуката за формирање на Рецензентска Комисија со бр. 19-169/1 од Наставно - научниот совет на Факултет за Физичка Култура од состанокот одржан на 16.07.2025.составен од:

1. **Проф. Д-р Вулнет Амети** – Претседател, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.
2. **Проф. Д-р Шпреса Мемиси** – Член, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.
3. **Проф. Д-р Беџет Точи** – Член, Редовен Професор, Факултет за Физичка Култура, Универзитет во Тетово.

Во врска со објавениот Конкурс за избор-реизбор објавен во дневните весници „Коха“ и „Слободен Печат“ на 24.06.2025 г. и на веб-страницата на Универзитетот во Тетово (<https://unite.edu.mk/konkurs-per-zgjedhje-rizgjedhje-60>), за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација),Рецензентската комисија,по разгледувањето на доставената документација за апликација, утврди дека:

Врз основа на документацијата којашто ни беше доставена утврдивме дека на Конкурсот се пријавил само кандидатот Доц. Д-р Алим Хајредини , доцент во Факултет за Физичка Култура, во Универзитетот во Тетово и истиот ги доставил сите потребни документи според конкурсот и тоа:

Одлука за избор во наставно-научно звање од компетентен орган, доцент;

- Диплома од завршени додипломски студии;

- Диплома од завршени магистерски студии;
- Диплома за научното звање доктор по науки од научната област во која се избира;
- Кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област (список на предмети на кој вршела предавања низ семестри од 2020 до 2024 година);
- Список за објавени научни и стручни трудови (учества во конференции);
- Копии на објавени научни трудови;
- Копии од конференциските трудови (book of abstract);
- Кратка биографија (CV);
- Копија од докторската дисертација;
- Потврда за познавање странски јазик;
- Копија од одлуката за член на комисији во Универзитет во Тетово;
- Извод од матичната книга на родените;
- Уверение за државјанство;

затоа, рецензентската комисија има чест и задоволство да поднесе овој:

ИЗВЕШТАЈ

Кандидат: **АЛИМ ФИКРИ ХАЈРЕДИНИ**

Институција: Факултет за Физичка Култура,

Научна област: Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатиева класификација).

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Кандидатот **Доц. Д-р Алим Хајредини** е роден на 1974 година во с.Радолишта, Струга. Основното образование го завршил во с. Радолишта – Струга, а средно во Приштина - Косово, додека во 1997 година дипломирал во Институт за Физичка Култура „Војо Куши,, во Тирана - Албанија. Во 2004 година ги завршил магистерските студии во Академија за

Физичка Култура „Војо Куши,, во Тирана – Албанија, и се стекнел со звање Магистер по Атлетика.

Во 1997 година, кандидатот со договор, се ангажирал како Асистент во Факултетот за Физичка Култура во Универзитетот во Тетово за предметите од областа на физичката култура, и тоа до 2007.

Од 2007 година е ангажиран како асистент во Факултетот за Физичка Култура во Универзитетот во Тетово.

Кандидатот Доц. Д-р Алим Хајредини има објавени научно трудови како автор во различни научни конференции во полето на физичката култура, спорт и здравје. Тој е учесник и на меѓународни конференции. Има објавено научни трудови во научни списание во Р. Северна Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Бугарија..

Во 2015, кандидатот запишува докторски студии во Универзитетот во Тетово, во Факултетот за Физичка Култура – насока Кинезиологија. Во 2020 година после завршување на сите испити ја подготвил докторската дисертација со наслов **“Развивање на некои кондиционални способности кај млади атлетичари и каратисти на возраст од 10-12 години и 12-14 години за време на едногодишен тренинг,,** под менторство на Проф. Д-р Висар Ганиу и се стекнел со звање Доктор на науки во полето на кинезиологија.

Во 2020 година се стекнал со наставно-научното звање **доцент** по предметите: Народни игри и Фитнес.

Кандидатот, исто така, е член на уредувачкиот одбор на научното списание “Sport and Health” на Факултетот за физичка култура.

Покрај мајчин јазик - албански, зборува одлично македонски а и има добро познавање на англискиот јазик. Исто така, кандидатот поседува многу добри вештини за користење компјутер и софтвер, како што е пакетот на Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) и поседува познавање за употребата на оперативните системи, како Windows и Mac OS. Тој има многу добри комуникациски и организациски вештини, ги цени квалитетите на тимската работа, може да се соочи со крајните рокови и да работи под притисок.

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Години на земање на академските звања, на кандидатката се како што следува:

- Во 2020 година е избран за *Доцент* на Факултетот за физичка култура, Универзитетот во Тетово.
- Од 1997 година кандидатот е ангажиран како асистент на факултетот за физичка култура во Универзитетот во Тетово.
- Од 2004 до 2020 асистент докторант во факултетот за физичка култура во Универзитетот во Тетово.
- Од 2020 до 2025 е избран на звање ДОЦЕНТ на предметот Фитнес и Народни игри.

A. Настава (вежби и предавања)

Во текот на академските години 2020-2025 година на Факултетот за физичка култура, доц др.Алим Хајредини одржувал предавања и вежби по следните предмети на првиот циклус студии:

Прв циклус на студии:

Летен семестар :

- Факултет за Физичка Култура - Народни Игри 0+2
- Факултет за Физичка Култура - Теорија и методика на спортски тренинг 1 / 2+1
- Кај не матични студии
- Математика –Мал Фудбал 0+2
- Информатика –Мал Фудбал 1+2
- Хемија - Мал Фудбал 2+0
- Физика- Мал Фудбал 1+2
- Географија -Мал Фудбал 2+1
- Биологија - Мал Фудбал 1+2

Зимски семестар:

- Факултет за Физичка Култура – Фитнес 0+2

- Факултет за Физичка Култура - Теорија и методика на спортски тренинг -2 / 2+1

-Кај не матични студии

- Математика - Елементарни Игри 0+2

Информатика - Елементарни Игри 1+2

Хемија - Елементарни Игри 2+0

Физика- Елементарни Игри 1+2

Географија - Елементарни Игри 2+1

Биологија - Елементарни Игри 1+2

Б. Литература (книга) за предавања и вежби

- **Алим Хајредини** „, Апликативна Кинезиологија 2025“ Група Автори

Доц д-р Алим Хајредини **25** пати бил член на комисијата за одбрана на дипломската тема во прв циклус а **2** пати бил член на комисијата за оцена и јавна одбрана на магистерски трудови во втор циклуси, и **1** пат бил член на комисија за одбрана на докторска дисертација на Факултетот за Физичка култура.

Кандидатот е член на наставно-научниот совет на Факултетот за физичка култура од основање на наставното научно, и е член на Комисијата за приемен испит на студентите на Факултетот за физичка култура.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитет во Тетово, доц. д-р **Алим Хајредини** има постигнати вкупно **48.4** поени од наставно- образовна дејност.

III. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот постојано бил ангажиран во научни истражувања од областа на спорот. Научно истражувачката дејност на кандидатот се состои од научни трудови објавени во меѓународни научни списанија, со учество на меѓународни научни собири и со учество во меѓународни проекти. Ваквата активност на кандидатот е претставена подолу.

А. Научни трудови во списанија

А.Хајредини - Некои мерни карактеристики на три теста за проценување на експлозивна сила. Дојран(2011)

А.Хајредини – Мерни карактеристики на композитни моторни тестови за проценување на рамнотежа. Дојран(2011)

А.Хајредини – Пеливанство – Народна борба. Шумен (2011)

А.Хајредини – Маркетинг и негови дејности.(2011)

А.Хајредини, Б.Телаи, М.Далип, А.Адеми, Х.Исмаили – Реконструкција напредниот вкрстен лигамент и важноста на проприорецепцијата при враќањето во спортот. Скопје (2009)

А.Хајредини, Б.Саити, А.Мустафа – Организација и развивање на тренирањето процес во основната фаза на долгогодишното делување во атлетика. Пелистер (2008)

А.Хајредини, Л.Мемеди, Ф.Ника – What School Children at Eight Grade from Struga Feel About their Teacher in Physical Education and the Subject. Sofia(2012).

Л.Мемеди, Ф.Ника, **А.Хајредини** Ставот на учениците за настава по предмет физичко и здравствено образование , Veliko Trnovo (2011)

Л.Мемеди, Ф.Ника, **А.Хајредини** - Pupils' attitude towards the teacher in physical education.

Б.Саити, **А.Хајредини**, А.Адеми – Антропометриските карактеристики и моторните способности кај учениците и ученичките на 17 годишна возраст. Русенски Универзитет (2011)

Х.Исмаили, М.Далип, А.Адеми, Б.Саити, Б.Телаи, **А.Хајредини** – Програма за спречување на појавата на повреди кај фудбалерите Пелистер (2008)

Б.Телаи, М.Далип, А.Адеми, **А.Хајредини**, А.Абдулаху – Анализа на некои технички и тактички вредности на репрезентациите кои играа полуфинале и финале на светското првенство во фудбал / 2006 година. F-Mare 11 и F-Mare 11+. Скопје(2009)

Н.Рашиќи, В.Ајвази, А.Нура, **А.Хајредини** – Influence of body height, body weight and the age on the results achieved by men-marathoners in a marathon race. Скопје(2009)

Ф.Ника, Г.Георгиев, Н.Рашиќи, **А.Хајредини** - Повезаност на анксиозност и агресивност со специфично кошаркарско прецизноста. Podgorica.(Montenegro 2011)

А.Маличи, Н.Рашиќи, Ф.Ника, **А.Хајредини**, М.Шкодра – Influence of the morphological characteristics and functional abilities with school children athletes and non-athletes. (Montenegro 2011)

Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, **Alim Hajredini**, Arben Bozaxhiu- The influence of the one-year training process on the basic basketball motoric skills in children aged 10-11 y/o (Tetovo 2015)

Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, **Alim Hajredini**, Ferdinand Mara- The influence of the one-year training process on the basic basketball specific motoric skills in children aged 10-11 y/o (Tetovo 2015)

Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, **Alim Hajredini** – Ефективност на сестмесецена тренирна програма върху основните баскетболни умения при 12-годишни баскетболисти (Bulgaria 2015)

Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, **Alim Hajredini** – Ефективност на сестмесецена тренировка програма върху специфичните двигателни умения при 12-годишни баскетболисти (Bulgaria 2015)

Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, **Alim Hajredini**, Ferdinand Mara, Laureta Derhemi – Establishing the correlation between basic motoric and specific motoric skills in young basketball players. (Tetovo 2016)

Bexhet Toci, Alim Hajredini – Culture quality in university teaching. (Tetovo 2016)

Bexhet Toci, **Alim Hajredini**, Orges Licaj – Strength and its structure at students of physical education at State University of Tetova. (Tirana – Albania 2017)

Alim Hajredini – Motor transformation and development of young athletes during a school year. (Skopje 2018)

Bexhet Toci, **Alim Hajredini** – Treatment of children with special needs and opportunities for their involvement in sports activities. (Tetovo 2018)

Fadil Nika, Naser Rashiti, Labinot Ramadani, **Alim Hajredini** – The influence of different anthropometric dimensions in short sprints. (Tetovo 2018)

Labinot Ramadani, Naser Rashiti, Liridon Bekolli, Gazmend Heta, Fadil Nika, **Alim Hajredini** – Differences in anthropometric and motor characteristics in 200 meters in Olympic games and world championships of elite athletes. (Tetovo 2018)

Alim Hajredini – The role of athletics in the development of motor skills. (Tirane 2019)

Bexhet Toci, **Alim Hajredini** – Analysis of some motor tests with students at University of Tetova. (Tetova 2022)

Ilir Gllareva, Hasim Rushiti, **Alim Hajredini**, Besim Halilaj – The status of physical growth and movement development of lower secondary school children in the seven regions of Kosovo. (Tetovo 2024)

Lirie Maliqi, Hasim Rushiti, **Alim Hajredini**, Besim Halilaj, Ilir Gllareva – Motivation and knowledge of swimming among students aged 11 and 14 in the municipality of Ferizaj. (Tetovo 2024)

Врз основа на увидот во доставената документација, Рецензентската комисија се увери за научноистражувачката дејност на кандидатот во претходниот период, која е од суштинско значење за вреднување на кандидатот за научно истражувачката дејност.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитет во Тетово, кандидатот **доц. д-р Алим Хајредини** остварил вкупно **61.00** поени од научноистражувачката дејност.

III. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Во текот на годините 1997-2002 асистент на Факултетот за физичка култура - предмет Атлетика на Универзитет во Тетово.

2004-2005 година - предавач на ФФК по предметот Боречки вештини.

2006-2007 година - вработен во СОУ „Ибрахим Темо“ Струга, професор по физичка култура.

Од 2007 година до денес, вработен со одлука во УТ - Факултет за Физичка Култура во предмети: Атлетика, Елементарни игри, Фитнес, Аеробик, Социологија на спортот, Боречки Вештини, Народни игри, Теорија и Методика на спортски тренинг 1 и 2.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, кандидатот **Доц. Др. Алим Хајредини** остварил вкупно **13.5** поени од дејностите од поширок интерес.

IV. СПОРТСКА ДЕЈНОСТ

Од 1999 година наваму, председател на карате клубот „ДРИНИ“ Струга.

Од 1999 година наваму, тренер на карате клубот „ДРИНИ“ Струга.

Од 2009 година наваму, председател на Атлетскиот клуб „ДРИНИ - Старт“ Струга.

Од 2009 година наваму, тренер на Атлетскиот клуб „ДРИНИ - Старт“ Струга.

Од 2010 година до 2020 , член на Претседателството на Карате Федерација на Северна Македонија.

Од 2020 – 2021 Подпредседател на Карате Федерација на Северна Македонија.

Во 2011 шеф на делегација на репрезентација на С. Македонија на Медитеранско Првенство во Карате за кадети и јуниори – Италија

Во 2011 шеф на делегација на репрезентација на С. Македонија на Светско Првенство во Карате за Кадети, јуниори и У21- Шпанија

Од 2012 – 2015 Тренер со Светска Лиценца од Светска Карате Федерација – Парис, Франција

Од 2016 – 2019 Тренер со Светска Лиценца од Светска Карате Федерација – Линц, Аустрија
Од 2014 – 2018 и 2018 - 2022, претседател на Карате Унија на Албанците во Северна Македонија.

Од 2023 – до денес Подпредседател на Атлетска Федерација на Северна Македонија.

Во 2025 како тренер на Репрезентација на Атлетска Федерација на Северна Македонија, учествувал во Европско Првенство во Атлетика – 3 Лига (Словенија)

Во 2025 како тренер на Репрезентација на Атлетска Федерација на Северна Македонија, учествувал во Европско Првенство во Атлетика У23(Норвешка)

Од 2003 – 2005 главен организатор на Меѓународен Карате Турнир „СТРУГА ОПЕН,, Струга

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, кандидатот **Доц. Др. Алим Хајредини** остварил вкупно **34.00** поени спортска дејност.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Од сето горе наведено, јасно се гледа високата линија на подигнување на професионален развој на кандидатот **доц. Д-р Алим Хајредини**, како во наставно-образовна дејност, научно-истражувачка дејност, стручно-уметничка и спортската дејност така и во дејности од поширок интерес. Јасно е дека кандидатот од нејзиниот избор на звањето доцент покажува обемна наставна активност во дисциплината за која конкурирал. Рецензентската комисија констатира дека кандидатот **доц. Д-р Алим Хајредини**, ги исполнува наведените критериуми за избор во наставно-научно звање **вонреден професор**, согласно правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, односно Законот за Високо образование на Република Северна Македонија, затоа што има реализирано **48.4** поени за наставно-образовна дејност, **61.00** поени за научно-истражувачка дејност, **34,00** поени од спортската дејност и **13.5** поени за дејности од поширок интерес, вкупно **156.9** поени.

Со оглед на изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да ѝ предложи на Факултетот за физичка култура, Универзитетот во Тетово, **доц др Алим Хајредини** да

биде избрана во наставно-научното звање Вонреден професор на Факултетот за физичка култура при Универзитетот во Тетово, од областа на Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно- истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација).

Тетово, 04.09.2025 г.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

1.Проф. Д-р Вулнет Амети – редовен професор, претседател

2.Проф. Д-р Шпреса Мемиши - редовен професор, член

3.Проф. Д-рБецет Точи - редовен професор, член

ОБРАЗЕЦ 1

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидат: Алим Хајредини

Институција: Факултет за Физичка Култура

Научна област: Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго), (50401 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатијева класификација).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ - ДОЦЕНТ

Ред. бр.	ОПШТИ УСЛОВИ	Исполнетост на општите услови да/не
1.	Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус* Просечниот успех на прв циклус изнесува: <u>0.0</u> Просечниот успех на втор циклус изнесува: <u>0</u> Просечниот успех изнесува _____ за интегрираните студии.	Да
2.	Научен степен-Доктор на науки од научната област за која се избира Назив на научната област <u>50401-Применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, кинезитерапија, друго)</u> поле <u>504-Кинезиологија</u> , подрачје <u>5-Опитествени науки</u>	Да
3.	Објавени најмалку четири научни труда** во референтна научна публикација во согласност со ЗВО во полседните пет години пред објавување на конкурсот за избор.	Да

** За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четри) научни труда во референтна научна публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образецот 2.

3.1	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска база на списанија со трудови достапни на интернет, како што се: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago, Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо образование 1 Alim Hajredini – The role of athletics in the development of motor skills.(Tiranë2019)	Да
3.2	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на членови од една земја не може да надминува две третини од вкупниот број на членови Bexhet Toci, Alim Hajredini – Analysis of some motor tests with students os University of Tetova. (Tetova 2022)	Да
3.3	Научно списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на Европската Унија и/или ОЕЦД Ilir Gllareva, Hasim Rushiti, Alim Hajredini, Besim Halilaj – The status of physical growth and movement development of lower secondary school children in the seven regions of Kosovo.(Tetovo 2024)	Да
3.4	Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на меѓународни академски собири каде што членовите на научниот комитет се од најмалку три земји Lirie Maliqi, Hasim Rushiti, Alim Hajredini, Besim Halilaj, Ilir Gllareva – Motivation and knowledge of swimming among students aged 11 and 14 in the municipality of Ferizaj. (Tetovo 2024)	Да

4.	Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ акт на Универзитетот, односно на самостојна висока стручна школа Странски јазик: <u>Англиски</u> Назив на документот: <u>Уверение</u> Издавач на документот: <u>факултет за странски јазици Универзитет во Тирана</u> Датум на издавање на документот 06.12.2003	Да
5.	Има способност за изведување на високообразовна дејност 1. Назив на институцијата во која се стекнати вештините и способностите за изведување на високообразовна дејност <u>Универзитет во Тетово</u> 2. Вид на обуката/искуството/образованието за стекнување на вештините и способностите за изведување на високообразовна дејност <u>Настава</u> 3. Период на стекнување на вештините за изведување високообразовна дејност <u>1997-2025</u>	Да

ОБРАЗЕЦ 2

I. КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊА

Бр.	Име на активноста	Поени
1.	Одржување на предавања (предмети во првиот циклус на студии)	
2.	Одржување на вежби (предмети во првиот циклус на студии)	
2.1	Теорија и методологијана спортски тренинг (факултет за физичка култура) 2+1	$2 \times 15 \times 4 \times 0.3 = 3.6$
2.2	Фитнес (факултет за физичка култура) 0+2	$2 \times 15 \times 2 \times 0.3 = 1.8$
2.3	Елементарни игри ((факултет за физичка култура) 0+2	$2 \times 15 \times 0.03 = 1.8$
2.4	Народни игри (факултет за физичка култура) 0+2	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.5	Народни игри со елементарни игри (факултет за физичка култура)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.6	Елементарни игри– ПМФ (Математика, Физика, Информатика, Биологија, Хемија, Географија)	$2 \times 15 \times 4 \times 0.03 = 3.6$

2.7	Мал Футбал - ПМФ (Математика, Физика, Информатика, Биологија, Хемија и Географија)	$2 \times 15 \times 4 \times 0.03 \times = 3.6$
2.8	Фитнес – Уметности (Сликачество, Скулптура, Образовен)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.9	Фитнес – Применети Науки (Архитектура, Градежништво)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.10	Фитнес – Филолошки Ф. (Албански Јазик)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.11	Фитнес - Филолошки Ф. (Албански Ј., Англиски Ј., Македонски Ј., Италиански Ј., Француски Ј.)	$2 \times 15 \times 4 \times 0.03 = 3.6$
2.12	Фитнес - Уметности (Сликачество, Скулптура, Образовен)	$2 \times 15 \times 4 \times 0.03 = 3.6$
2.13	Елементарни Игри - Уметности (Сликачество, Скулптура, Образовен)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 1.8$
2.14	Народни Игри - Уметности (Драма, Музика)	$2 \times 15 \times 1 \times 0.03 = 0.9$
2.15	Социологија на Спорт (факултет за физичка култура)	$3 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 2.7$
2.16	Атлетика (факултет за физичка култура)	$3 \times 15 \times 2 \times 0.03 = 2.7$
2.17	Боречки вештини (факултет за физичка култура)	$2 \times 15 \times 2 \times 0.03 \times 2 = 1.8$
3.	Консултации со студенти	
3.1.	Мал Футбал, Фитнес, Елементарни Игри, Народни Игри, Народни игри со елементарни игри, Социологија на Спорт, Атлетика, Боречки вештини.	$30 \times 9 \times 0.002 = 0.54$
4	Комисија за одбрана на дипломски работи	
4.1	Член на комисија за одбрана на дипломска тема 25 студенти	$25 \times 0.2 = 5$
4.2	Член на комисија за одбрана на магистерски труд, 2 студенти	$2 \times 1 = 2$
4.3	Член на комисија за одбрана на докторска труд, 1 студенти	2
5	Објавен универзитетски учебник	7
5.1	Апликативна Кинезиологија 2025“ Група Автори	7
	ВКУПНО	48.4

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Бр.	Име на активнoста	поени
1.	Научни печатени трудови и публикации со Импакт Фактор, Коперникус, Сцопус, ЕБСЦО.	
1.1	Alim Hajredini – The role of athletics in the development of motor skills.(Tiranë2019)	3
1.2	Alim Hajredini – Motor transformation and development of young athletes duringaschool year. (Skopje 2018)	3
1.3	Ефективност на сестмесецена тренировка програма върху специфичнитедвигателни меню при 12-годишни баскетболисти (Bulgaria 2015) Bexhet Toci, Alim Hajredini, Orges Licaj – Strength and its structure at studentsof physical education os State University of Tetova.(Tirana – Albania 2017)	3
		9
2	Учество во меѓународни научни конференции и симпозиуми	
2.1	А.Хајредини - Некои мерни карактеристики на три теста за проценуње на експлозивна сила.Дојран(2011)	3
2.2	А.Хјаредини – Маркетинг и негови дејности.(2011)	2
2.3	А.Хајредини – Мерни карактеристики на композитни мотрни тестови запроценување на рамнотежа. Дојран(2011)	3
2.4	А.Хајредини – Пеливанство – Народна борба. Шумен (2011)	2.5
2.5	А.Хајредини , Б.Телаи, М.Далип, А.Адеми, Х.Исмаили – Реконструкција напредниот вкрстен лигамент и важноста на проприорецепцијата при враќањетово спортот. Скопје (2009)	3
2.6	А.Хајредини , Б.Саити, А.Мустафа – Организација и развивање на тренажниот процес во основната фаза на долгогодишното делување воатлетика.Пелистер (2008)	2
2.7	А.Хајредини , Л.Мемеди, Ф.Ника – What School Children at Eight Grade fromStruga Feel About their Teacher in Physical Education and the Subjekt. Sofia(2012).	2
2.8	Л.Мемеди, Ф.Ника, А.Хајредини - СТАВОТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАСТАВАТА ПО ПРЕДМЕТОТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ , Veliko Trnovo (2011)	2
2.9	Л.Мемеди, Ф.Ника, А.Хајредини - Pupils’ attitude towards the teacher inphysical education ,RUSENSKI UNIVERSITET (2011)	1
2.10	Х.Исмаили, М.Далип, А.Адеми, Б.Саити, Б.Телаи, А.Хајредини – Програма за спречување на појавата на повреди кај фудбалерите F-Mare 11 иF-Mare 11+. Скопје(2009)	2

2.11	Б.Телаи, М.Далип, А.Адеми, А.Хајредини , А.Абдулаху – Анализа на некои технички и тактички вредности на репрезентациите кои играа полуфинале и финале на светското првенство во фудбал / 2006 година. Скопје(2009)	2
2.12	Н.Рашиќи, В.Ајвази, А.Нупа, А.Хајредини – Influence of body height, bodzweight and the age on the results achieved bz men-marathoners in a marathon race.Podgorica.(Montenegro 2011)	2.5
2.13	Ф.Ника, Г.Георгиев, Н.Рашиќи, А.Хајредини - Повезаност анксиозности иагресивности са специфичном кошаркарском прецизности Подгорица.(Монтенегро 2011)	2
2.14	А.Малиќи, Н.Рашиќи, Ф.Ника, А.Хајредини , М.Шкодра – Influence of themorphological characteristics and functional abilities with school children athletesand non-athletes.	2
2.15	Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, Alim Hajredini , Arben Bozaxhiu- The infuelnce of the one-year traing process on the basic Basketball motoric skills in children aged 10-11 y/o (Tetovo 2015)	2
2.16	Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, Alim Hajredini , Ferdinand Mara- The infuelnce of the one-year traing process on the basic basketball specific motoric skills in children aged 10-11 y/o (Tetovo 2015)	2
2.17	Fadil Nika, Bexhet Toci, Dushko Jakovcevski, Alim Hajredini – Ефективностна сестмесецена тренирна програма върху основните баскетболни имену при 12-годишни баскетболисти (Bulgaria 2015)	2
2.18	Bexhet Toci, Alim Hajredini , Orges Licaj – Strength and its structure at studentsof physical education os State University of Tetova.(Tirana – Albania 2017)	2
2.19	Alim Hajredini – Motor transformation and development of young athletes duringaschool year. (Skopje 2018)	3
2.20	Bexhet Toci, Alim Hajredini – Treatment of children with special needs andopportunities for their involvement in sports activities. (Tetovo 2018)	2
2.21	Fadil Nika, Naser Rashiti, Labinot Ramadani, Alim Hajredini – The influence of different anthropometric dimensions in short sprints. (Tetovo 2018)	2
2.22	Labinot Ramadani, Naser Rashiti, Liridon Bekolli, Gazmend Heta, Fadil Nika, Alim Hajredini – Differences in anthropometric and motorcharacteristicsin 200 meters in Olympic games and world championships of elite athletes. (Tetovo 2018)	3
2.23	Alim Hajredini – The role of athletics in the development of motor skills.(Tiranë2019)	3

2.24	Bexhet Toci, Alim Hajredini – Analysis of some motor tests with students os University of Tetova. (Tetova 2022)	3
2.25	Ilir Gllareva, Hasim Rushiti, Alim Hajredini , Besim Halilaj – The status of physical growth and movement development of lower secondary school children in the seven regionsof Kosovo.(Tetovo 2024)	3
2.26	Lirie Maliqi, Hasim Rushiti, Alim Hajredini , Besim Halilaj, Ilir Gllareva – Motivation and knowledge of swimming among students aged 11 and 14 in the municipality of Ferizaj. (Tetovo 2024)	3
	Вкупно	61

III. ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Бр.	Назив на активноста	Поени
1.	Член на одбори на научни списанија и конференции	
1.1.	Член на Организацискиот совет на Меѓународната Балканска Конференција во Спортските Науки (International Balkan Conference in Sport Science – IBCSS 2014), организиран од страна на Универзитетот во Тетово и Универзитетот во Тракиа, Р. Турција.	1.0
1.2.	Член на Организацискиот совет на Меѓународната Балканска Конференција во Спортските Науки (International Balkan Conference in Sport Science – IBCSS 2015), организиран од страна на Универзитетот во Тетово и Универзитетот во Тракиа, Р. Турција.	1.0
1.3.	Член на Организацискиот совет на Меѓународната Балканска Конференција во Спортските Науки (International Balkan Conference in Sport Science – IBCSS 2016), организиран од страна на Универзитетот во Тетово, Универзитетот во Тракиа, Универзитетот во Северен Илиноис и Универзитетот во Улуда од Бурса од Бурса	1.0
2.	Член на комисиите во ниво на Универзитет	
2.1.	Член на Централната комисија за запишување на студентите за академската	5X0.5= 2.5
2.2.	Член на Централната комисија за презентација во средни школи	5x1.0=5.0
2.3	Член на наставно наставниот совет за физичка култура	5x0.5=2.5
3.	Функции во Факултетот	
3.1	Учество во промотивни активности на факултетот	1.0
3.2	Член на Централната комисија за презентација во средни школи	1.0

	Вкупно	15
4.	Спортска дејност	
4.1.	Од 1999 година наваму, председател на карате клубот „ДРИНИ“ Струга.	1.0
4.2	Тренер На Карате Клуб „Дрини,, Струга 1999-2020.	1.0
4.3	Од 2009 година наваму, председател на Атлетскиот клуб „ДРИНИ - Старт“ Струга.	1.0
4.4	Тренер На Атлетски Клуб „Дрини - Старт,, Струга 2006-2020	1.0
4.5	Председател на Карате Унија на Албанците во Северна Македонија 2014 – 2020	1.0
4.6	Член на Председателство на Карате Федерација на Северна Македонија 2010 – 2016, 2016-2020.	1.0
4.7	Во 2011 шеф на делегација на репрезентација на С. Македонија на Медитеранско Првенство во Карате за кадети и јуниори – Италиа	4.0
4.8	Во 2011 шеф на делегација на репрезентација на С. Македонија на Светско Првенство во Карате за Кадети, јуниори и У21- Шпанија	4.0
4.5	Од 2020 – 2021 Подпредседател на Карате Федерација на Северна Македонија	1.0
4.6	Од 2012 – 2015 Тренер со Светска Лиценца од Светска Карате (Парис - Федерација)	1.0
4.7	Од 2016 – 2019 Тренер со Светска Лиценца од Светска Карате (Линц – Аустрија)	1.0
4.8	Од 2023 – до денес Подпредседател на Атлетска Федерација на Северна Македонија.	1.0
4.9	Во 2024 Тренер на Година од Атлетска Федерација на Северна Македонија и добивање Признание од Европска Атлетска Федерација.	5.0
4.10	Во 2025 како тренер на Репрезентација на Атлетска Федерација на Северна Македонија, учествувал во Европско Првенство во Атлетика – 3 Лига (Словенија)	4.0
4.11	Во 2025 како тренер на Репрезентација на Атлетска Федерација на Северна Македонија, учествувал во Европско Првенство во Атлетика У23(Норвешка)	4.0
	ВКУПНО	34

V. ОБРАЗЕЦ КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Во прилог го доставуваме образецот кон извештајот за избор во наставно-научно звање. Кандидатот **Доц. Др. Алим Хајредини** има вкупно **156.9** поени, и тоа за: наставно-образовна дејност **48.4** поени, научно истражувачка дејност **61.00** поени, за дејности од поширок интерес **13.5** поени и **34.00** поени од спортската дејност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ	Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ	48.4
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ	61.00
ДЕЈНОСТ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС	13.5
СПОРТСКА ДЕЈНОСТ	34.00
ВКУПНО	156.9

04.09. 2025 Тетово

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА:

1. Проф. Д-р Вулнет Амети – редовен професор, претседател

2. Проф. Д-р Шпреса Мемиши - редовен професор, член

3. Проф. Д-р Беџет Точи - редовен професор, член
